

упатство за авторите

Дефектолошка теорија и практика (ДТП) (ISSN 1409-6099) е рецензирано списание на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје и на Сојузот на дефектолози на Република Македонија. Во списанието се објавуваат изворни научни трудови, клинички искуства, прикази на случаи, ревиски трудови, дисертации, магистериуми и други прилози од сите области на дефектологијата, медицината, психологијата, педагогијата и сродните науки. Право на објавување имаат сите дефектолози, лекари, психолози, педагози и други вработени во државните и приватните дефектолошки и здравствени организации во Република Македонија и надвор од неа. Ракописите поднесени за објавување во ДТП стануваат трајна сопственост на **Дефектолошка теорија и практика** на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје и не може да бидат објавувани на друго место без потпишана дозвола од авторот и од списанието. Во англискиот текст имињата на авторите и нивните презимиња задолжително да бидат дадени според подолу дадениот пример за транскрипција на македонската кирилица во англиска латиница (табела 1). Во македонскиот текст имињата и презимињата на странските автори треба да бидат напишани во оригинал.

Списанието е индексирано во: Scopus, Proquest, EBSCO, Versita Open, DOAJ, Index Copernicus, Hinari.

Целите трудови се достапни на веб страницата на Versita (<http://www.degruyter.com/view/j/jser>) и официјалната веб страница: <http://jser.fzf.ukim.edu.mk>.

Табела 1. Транскрипција на македонската кирилица во англиска латиница.

А а	А	a
Б б	В	b
В в	V	v
Г г	G	g
Д д	D	d
Ѓ ѓ	Gj	gj
Е е	E	e
Ж ж	Zh	zh
З з	Z	z
С с	Dz	dz
И и	I	i
Ј ј	J	j
К к	K	k
Л л	L	l
Љ љ	Lj	lj
М м	M	m

Редакциски напатствија за авторите

Секој автор би требало да учествува во работата со цел да понесе јавна одговорност за соодветни делови од содржината. Еден или повеќе автори треба да ја преземат одговорноста за точноста на трудот во целина, од создавањето до објавувањето на самиот труд.

Адреса за кореспонденција:

Редакциски одбор на ДТП
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Филозофски факултет
Институт за дефектологија
Бул. Гоце Делчев 9А, 1000 Скопје
Република Македонија
е-пошта: jser@fzf.ukim.edu.mk

instructions to authors

The Journal of Special Education and Rehabilitation (JSER) (ISSN 1409-6099) is peer review journal edited by the Institute of Special Education and Rehabilitation of the Faculty of Philosophy in Skopje and the Macedonian Association of Special Educators. The JSER supplies information from different sources such as scientific articles, clinical experiences, survey of cases, reviewed articles, Doctoral Dissertations, Master of Arts, papers and other contributions from all fields of special education and rehabilitation, medicine, psychology, pedagogy and other related sciences. Special educators, medical doctors, psychologists, pedagogues and other employees in the public and private special schools, institutions and health departments in the Republic of Macedonia and outside have the right to publish. The manuscripts submitted for publication in the journal become permanent ownership of **The Journal of Special Education and Rehabilitation (JSER)** in Skopje and cannot be reproduced in any manner whatsoever without written permission of the author and the publisher. In English text it is obligatory to write the authors' name(s) and surname(s) according to the below given example of transcription of Macedonian Cyrillic alphabet into the English Latin alphabet (Table 1). In Macedonian text, the authors' name(s) and their surname(s) should be written in original alphabet.

The journal is indexed in: Scopus, Proquest, EBSCO, Versita Open, DOAJ, Index Copernicus, Hinari.

Full text articles are available online at Versita (<http://www.degruyter.com/view/j/jser>) and official web site: <http://jser.fzf.ukim.edu.mk>

Table 1. Transcription of Macedonian Cyrillic alphabet into English Latin.

Н н	N	n
Њ њ	Nj	nj
О о	O	o
П п	P	p
Р р	R	r
С с	S	s
Т т	T	t
Ќ ќ	Kj	kj
У у	U	u
Ф ф	F	f
Х х	H	h
Ц ц	Ts	ts
Ч ч	Ch	ch
Џ џ	Dzh	dzh
Ш ш	Sh	sh

Editorial Principles for Authors

Each author should participate sufficiently in the work to take public responsibility for appropriate parts of the content. One or more authors should take the responsibility for the accuracy of the work as a whole, from inception to publication of the article.

Corresponding Address:

Editorial Board of JSER
“Ss Cyril and Methodius” University
Faculty of Philosophy/Institute of Special Education and Rehabilitation
Blvd. Goce Delchev 9A, 1000 Skopje
Republic of Macedonia
e-mail: jser@fzf.ukim.edu.mk

Заслугата за авторството треба да се базира исклучиво на (1) суштинскиот придонес кон концептот и кон дизајнот, добивање на податоци или анализата и интерпретацијата на податоците; (2) составувањето на трудот или критичкото прегледување на интелектуалната содржина и (3) конечното одобрување за печатење на верзијата. Условите 1, 2, 3 мора да бидат исполнети.

Сите автори, т.е. авторот за кореспонденција и секој коавтор, мора да го исполнат и да го достават Формуларот за авторство со потпишани изјави за (1) авторска одговорност, критериуми и придонеси; (2) финансиско обелоденување, финансирање и поддршка. Од авторите се бара дополнително да ги идентификуваат нивните придонеси кон работата опишани во ракописот (види Лиценца за отворен пристап на Versita).

Авторите, исто така, мора да потврдат дека ракописот претставува валиден производ и дека ниту овој ракопис ниту ракопис со суштински слична содржина, од нив како автори, не е објавен или се предвидува да биде објавен на друго место. Доколку е потребно, авторите треба да бидат подготвени да обезбедат податоци и мора да соработуваат во целост при добивањето и обезбедувањето податоци на кои се базира ракописот за проверка од страна на уредниците или нивните назначени соработници.

Улогата на авторот за кореспонденција. Авторот за кореспонденција (или назначениот коавтор), во име на сите коавтори ќе послужи како примарен кореспондент со уредничката канцеларија во текот на доставувањето и процесот на прегледување. Авторот за кореспонденција ќе биде одговорен да потврди дека делот за **Признание** на ракописот е целосен. **Признание** е општиот термин за листата на придонеси, одобрување и други информации вклучени на крајот на текстот на ракописот којшто се поместени пред делот со цитирана користена литература. Авторот за кореспонденција мора да го потпише делот со изјавата за Признание од Лиценца за отворен пристап на Versita.

Групно авторство. Доколку авторството е припишано на група (единствено или во дополнение на 1 или повеќе индивидуални автори), сите членови на групата мора да ги исполнуваат во целост критериумите и барањата за авторство како што е опишано погоре. Доколку тоа не е случај, групата мора да определи 1 или повеќе индивидуи како автори или членови на работната група кои ги исполнуваат целосно критериумите и барањата за авторство. Другите членови на групата, кои не се автори, може да бидат набројани во **Признание**.

Дефектолошка теорија и практика (ДТП) бара сите автори и рецензенти да напишат изјава за постоење на било каков конфликт на интереси, поврзан со трудот кој го пријавуваат или рецензираат. Кога авторите поднесуваат ракопис, без разлика дали е статија или писмо, одговорни се да ги препознаат и откријат сите финансиски или други конфликти на интереси кои би можеле да и дадат пристрасност на нивната работа. На крајот на трудот тие треба да ја наведат секоја финансиска поддршка за работата и други финансиски или лични конекции со работата. Авторите мора да посочат дали постои или не финансиска поврзаност помеѓу нив и организацијата која го спонзорира истражувањето. Оваа изјава треба да се додаде во посебен дел, непосредно пред делот за литература. Доколку не постои конфликт на интереси авторот треба да изјави: Авторите изјавуваат дека не постои конфликт на интереси.

Надворешните рецензенти исто така на уредниците треба да им ги посочат сите конфликти на интереси кои може да влијаат на нивното мислење за ракописот, по што самите треба да се откажат од процесот на рецензирање на трудот. Уредниците треба да бидат свесни за рецензентските конфликти на интереси, самите да ги интерпретираат рецензиите или судењата и да одлучат дали рецензентот треба да биде дисквалификуван. Рецензентите не треба во нивна корист да ги применуваат познавањата за трудот, пред неговото објавување.

The authorship credit should be based only on (1) fundamental contributions to the concept and to the design, the acquisition of data, or the analysis and interpretation of the data; and (2) the drafting of the article or the critical revision of important intellectual content; and (3) final approval for publishing of the version. Conditions 1, 2, and 3 must be met.

All authors (i.e., the author for correspondence and each co-author) must complete and submit an Authorship Form with signed statements on (1) authorship responsibility, criteria, and contributions; (2) financial disclosure, funding, and support; In addition, the authors are required to identify their contributions to the work described in the manuscript (see Versita Open Access License).

The authors also must certify that the manuscript represents valid work and that neither this manuscript nor one with substantially similar content under their authorship has been published or is being considered for publication elsewhere. If requested, the authors should be prepared to provide the data and must cooperate fully in obtaining and providing the data on which the manuscript is based for examination by the editors or their assignees.

Role of the Author for Correspondence. The author for correspondence (or the designated co-author) on behalf of all co-authors will serve as primary correspondent with the editorial office during the submission and review process. The author for correspondence is responsible for ensuring that the Acknowledgment section of the manuscript is complete. "Acknowledgment" is the general term for the list of contributions, approvals, and other information included at the end of the text of a manuscript but before the references. The author for correspondence must sign the statement part for Acknowledgment from the Versita Open Access License.

Group Authorship. If authorship is attributed to a group (either solely or in addition to 1 or more individual authors), all members of the group must meet the full criteria and requirements for authorship as described above. If that is not the case, a group must appoint 1 or more individuals as authors or members of a writing group who meet the authorship criteria and requirements. The other group members who are not authors may be listed in an **Acknowledgment**.

Journal of Special education and rehabilitation (JSER) requires all authors and reviewers to declare any conflicts of interest that may be inherent in their submissions. When they submit a manuscript, whether an article or a letter, authors are responsible for recognizing and disclosing financial and other conflicts of interest that might bias their work. At the end of the paper they should acknowledge in the manuscript all financial support for the work and other financial or personal connections to the work.

Authors must indicate whether or not there is a financial relationship between them and the organization that sponsored the research. This note should be added in a separate section previous to the reference list. If no conflict exists, authors should state: The authors declare that there is no conflict of interest.

External peer reviewers should disclose to editors any conflicts of interest that could bias their opinions of the manuscript, and they should disqualify themselves from reviewing specific manuscripts if they believe it appropriate. The editors must be made aware of reviewers' conflicts of interest to interpret the reviews and judge for themselves whether the reviewer should be disqualified. Reviewers should not use knowledge of the work, before its publication, to further their own interests.

ПОТСЕТНИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ТРУД ЗА ОБЈАВУВАЊЕ

Општи забелешки

Трудовите доставени за објавување во **Дефектолошка теорија и практика** се поднесуваат двојазично - на македонски и на англиски јазик. Се поднесува една копија (вклучувајќи ги и сликите и табелите) и ЦД или се праќа на е-пошта, односно се поднесува преку веб-страницата на списанието на следниов линк:

http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php?option=com_mad4joomla&jid=4&Itemid=71.

Ракописот се пишува со проред 1,5 меѓу линиите на едната страна од 80-грамска бела хартија А-4 формат (21x29cm) со празен простор по 2 см од двете страни.

Ракописот треба да ги содржи следниве делови, подредени под идентичен редослед: насловна страница, резиме, вовед, материјали и методи, резултати, дискусија, литература, легенда, илустрација и табели.

Првата страница

Под насловот следуваат имињата на авторите (вклучувајќи ги имињата, средните имиња, презимињата без академските степени). Под нив се става кус наслов од најмногу 45 букви, (вклучувајќи ги и празните простори меѓу нив), без скратеници; името и адресата на институцијата каде што е работен трудот (ако се повеќе, се означуваат со бројки исти како и за авторите). Се внесуваат и податоци дали трудот некаде е реферирани, како и тоа дали е финансиран од некаков проект или институција (со бројот на проектот и комплетниот наслов на институцијата и местото).

Веднаш под институцијата, авторот треба задолжително да наведе за каков вид труд станува збор (дали е научен труд, клинички искуства, приказ на случај, ревиски труд, дисертација, магистериум и сл.).

Веднаш под видот на трудот, авторот треба да наведе колку страници содржи трудот, колку карактери без растојание, број на табели и илустрации.

До текстот: адреса за контакти – презиме, име (во заграда електронска пошта) и полна адреса на која треба да се пратат сепаратите, заедно со телефонскиот број (домашен или на работа) заради евентуални консултации.

Авторите чии имиња и презимиња оригинално не се пишуваат со латинично писмо, може да ги стават со оригиналното нивно писмо, а веднаш во заграда да дадат и транслитерација со латинично писмо.

Резиме

Извадокот од 150 до 250 збора за трудовите и 50 до 100 збора за приказ на случаите се пишува на засебен лист хартија, со двоен проред, како втора страница од трудот.

Содржината во извадокот треба да е суштинска и независна целина, а не да опишува што е изнесено во трудот.

Извадокот треба да биде правилно структуриран, вклучувајќи ги во себе краткиот вовед, целите на трудот, методологијата (изборот на примерок, начинот на собирање и начинот на обработка на податоците), најзначајните резултати и заклучокот (НЕ: изнесени се резултатите од коронарниот стрес-тест кај вработените од текстилната индустрија..., ТУКУ: максималната кислородна потрошувачка кај вработените во текстилната индустрија изнесуваше $31,5 \pm 6,2 \text{ mL} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$).

Да не се внесуваат други скратеници, освен скратениците за стандардните единици за мерките и нивните изведени единици. Резимето не треба да содржи цитати и цитирана литература.

Под резимето треба да има најмалку **три клучни збора**.

Подготовка на ракописот

Вообичаено статиите треба да содржат 30 000 карактери без белина (по спрсе), почнувајќи со 500 збора во делот на референците, којшто се наоѓа на крајот на трудот (прифатливи се

REMAINDER FOR APPLICATION OF PAPER FOR PUBLICATION

General notes

Papers submitted for publication in the Journal of Special Education and Rehabilitation are prepared in Macedonian and English Language (bilingual). One copy of the manuscript is submitted (including the photographs and tables) and CD by e-mail, or it can be submitted by the Journal's Web site, on the following link:

http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php?option=com_mad4joomla&jid=4&Itemid=71.

The manuscript must be typed in spacing 1.5 lines on one side of 80 g white paper, format A4 (21 x 29 cm) only with at least 2 cm margin.

The manuscript have to include the following sections listed in identical order: title page, abstract, introduction, materials and methods, results, discussion, reference, legend, illustration and tables.

First page

Title, then authors' names (including the names, middle names and surnames and the academic degree), then short title with no more than 45 letters, (with no abbreviations), the name and the address of the institution where the paper is prepared (if there are several, they are noted by numbers in the same order as for the authors. Information whether the paper is presented somewhere, as well as supported by some project or institution are also given (with the project's number and its full name of the institution and the place).

Under the institution the author has to state the type of the paper (whether it is scientific article, clinical experience, survey of cases, reviewed article, Doctoral Dissertations, Master of Arts, papers and other) the author should

Under the type of the paper, the author should state how many pages do the paper contain, how many characters without space, number of tables and illustrations.

Close to the text: contact address: first name, surname (e-mail address in parenthesis) and full address where the copies are to be sent, together with telephone number (private and at work) for eventual consultation.

Authors who normally write their names in non-Latin may include their names in their native writing system and immediately in parentheses include a transliterated version in Latin alphabet.

Abstract

Abstract consisting of 150 to 250 words for papers and 50 to 100 words for case reports must be typed in double spacing on a separate sheet as second page of the paper.

The content of the abstract should be essential and independent whole, and it should not describe what is presented in the paper.

The abstract should be properly structured, including short introduction, goals of the paper, methodology (selection of the sample, the way of data collecting and data processing), most important results and conclusion.

("WRONG" the results of the coronary stress test of the workers 'in the textile industry are presented", but "the maximal oxygen consumption of the workers in the textile industry was $31,5 \pm 6,2 \text{ mL} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ ". The text is to be written in a passive form (not "we" or "our").

Abbreviations other than the standard units for measurement and their derived units should not be given.

The abstract should not contain references.

At least **three key words** should appear under the abstract.

Manuscript preparation

Articles typically consist of 30.000 characters with no space, beginning with up to 500 words in the referenced text expanding

некои совпаѓања со резимето), пред да се продолжи со концизен, фокусиран преглед на заклучоците и да заврши со еден или два кратки параграфа со дискусија.

Текстот може да содржи неколку куси поднаслови (не повеќе од вкупно шест) и не повеќе од 40 карактери секој (помалку од една линија на текст во должина).

Статиите типично имаат 5 или 6 предмети за излагање (слики или табели).

1. Насловите не се поголеми од три печатени линии. Насловите обично не вклучуваат бројки, акроними, скратеници или интерпукциски знаци. Тие треба да вклучат доволно детали со цел да можат да бидат индексирани, но треба да бидат доволно општи за читателите коишто не се дел од ова поле на работа за да можат да оценат за што станува збор во трудот.

2. Методи. Во секцијата *Методи* треба да бидат вклучени деталите што се однесуваат на материјалот, примероците, методите и опремата користени во студијата, со цел некој друг да биде во можност да ја повтори работата. Изборот на учесниците во опсервацијата или експериментот (пациенти или лабораториски животни, вклучувајќи ги и контролните), треба да бидат јасно наведени, вклучувајќи ги критериумите за квалификација и исклучување и описот на изворната популација. Следно, јасно треба да се напоменат периодот на истражувањето и институцијата во којашто е спроведено истото. Статиите коишто го покриваат истражувањето на човечки или животински субјекти треба да содржат изјава која ја индицира дозволата за работа со пациентот издадена од страна на истражувачкиот институт, или комитетот за етика, или комитетот за експерименти со животни.

Методите, апаратите (вклучувајќи го името на производителот и адресата во загради) и процедурите треба да бидат дадени со доволно детали со цел да се овозможи репродукција на резултатите. Треба да се дадат референци за воспоставените методи, вклучувајќи и статистички методи; да се обезбедат референци и кратки описи за методите што се објавувани претходно, но не се добро познати; да се опишат новите или суштински модифицираните методи; да се дадат причини за нивна употреба и да се евалуираат нивните ограничувања; да се идентификуваат прецизно сите лекови и употребени хемикалии, вклучувајќи генерички имиња, дози и начини на внесување.

Секцијата *Методи* не треба да содржи повеќе од 1000 збора. Истата не смее да содржи слики или табели.

3. Резултати. Во оваа секција авторот треба да ги опише главните наоди во текстот, како и поединечната статистичка значајност на податоците, и да го упати читателот на табелите и сликите, укажувајќи му дека деталите се прикажани таму. Се препорачува информациите за значајноста и другите статистички податоци да бидат дадени во табелите и сликите. Не треба да се комбинираат секциите *Резултати* и *Дискусија* во целосните верзии од текстовите.

4. Дискусија. Во овој дел не треба да се повторуваат резултатите. Секцијата за дискусија треба да ги дискутира сознанијата од истражувањето и да ги прикаже истите во контекстот на други обиди опишани во литературата, обезбедувајќи докази за потврда или спротивставување. На овој начин се проценува точноста на резултатите и значајноста на заклучоците за апликација во понатамошните истражувања, земајќи ги предвид хипотезите, релевантноста на методите и значењето на опсервираниите разлики.

5. Референци. Секоја референца треба да биде нумерирана, наредена секвенционално како што се појавуваат во текстот, методите, табелите, сликите и легендите. Кога се цитира во текстот, бројките за референците се во загради. Максималниот број на референци е 50 за трудови и 30 за кратки соопштенија. Само една публикација може да биде напишана за секој број.

Секоја табела, фотографија или литературен податок се цитира во текстот со арапски бројки (редоследот на споменувањето во текстот го определува нивниот број). Ние ги следиме „Единствените барања за поднесените ракописи во биомедицинските списанија“ (исто така наречен *ванкуверски стил*, одреден од

on the background to the work (some overlap with the summary is acceptable), before proceeding to a concise, focused account of the findings, ending with one or two short paragraphs of discussion.

The text may contain a few short subheadings (not more than six) and not more than 40 characters each (less than one line of text in length).

Articles typically have 5 or 6 display items (figures or tables).

1. Titles do not exceed three lines in print. Titles do not normally include numbers, acronyms, abbreviations or punctuation. They should include sufficient detail for indexing purposes but should be general enough for readers without knowledge in the field could estimate what the paper is about.

2. Methods. In the Methods section, details regarding the material, samples, methods and equipment used in the study should be included, so that another individual could repeat the work. The selection of the observational or experimental participants (patients or laboratory animals, including controls) should be stated clearly, including eligibility and exclusion criteria and a description of the source population. Next, the period of research and the institution where it was conducted should be clearly mentioned. Papers covering research on human or animal subjects should contain a statement indicating patient permission and clearance by the institute research or ethics committee or animal experimentation committee.

The methods, apparatus (including the manufacturer's name and address in parentheses), and procedures should be given in sufficient detail to allow reproduction of the results. References for the established methods should be given, including statistical methods; references and brief descriptions of methods that have been published but are not well known should be provided; new or substantially modified methods should be described, reasons for using them should be given, and their limitations should be evaluated. All used drugs and chemicals, including generic name(s), dose(s), and route(s) of administration should be precisely identified.

The Methods section should not exceed 1,000 words. The Methods section cannot contain figures or tables.

3. Results. In this section the author should describe the main findings in the text as well as the particular statistical significance of the data, and direct the reader to the tables and figures, implying that details are shown there. Information on significance and other statistical data should preferably be given in the tables and figures. Do not combine the *Results* and *Discussion* sections for full-length papers.

4. Discussion. This section should not repeat the results. The discussion section should discuss the study findings, and interpret them in the context of other trials reported in the literature providing evidence or counterevidence. In this way the validity of the results and the significance of the conclusions for the application in further research are assessed, with respect to the hypothesis, relevance of methods, and significance of differences observed.

5. References. Each reference should be numbered, ordered sequentially as they appear in the text, methods, tables, figures, and legends. When cited in the text, reference numbers are in parenthesis.

The maximum number of references is 50 for articles and 30 for brief announcement. Only one publication can be listed for each number.

Each table, photograph or literature data are cited in the text in Arabic numerals (they should appear in the text by number only in the order in which they occur). We follow the "Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals"

Меѓународниот комитет на уредници за биомедицински списанија и користен за списанијата во PubMed/ Medline. Првата референца во текстот треба да биде (1), следната (2) и така натаму и потоа да биде напишана соодветно на крајот на трудот по дискусијата или по признанијата.

6. Легенда. Легендата за секоја табела, слика, илустрација, мора да биде поставена веднаш по литературата. Легендата треба да содржи доволно детали и информации за да биде разбирлива без повикување на текст. Таа мора да ги дефинира сите симболи и да вклучува есенцијални информации, како, на пример, димензии на линерна скала.

Видови ракописи

Видовите ракописи се: уреднички, писмо до уредникот, оригинални статии (истражувачки или теоретски), истражувачки апстракти базирани на докази, најдобра практика или клинички практични упатства во оригинални трудови или апстракти, прикази на случаи, преглед на книги, најави за настани/конференции и магистерски и докторски тези. Авторите мора да го специфицираат видот на ракописот за секоја пријава во зависност од содржината и фокусот. Пријавите за кои типот на ракописот не е специфициран ќе бидат определени од уредникот.

Уреднички. Едиторијалите ќе бидат пишувани од уредникот или од член на уредничкиот одбор кој ќе биде одобрен од уредникот. Авторите заинтересирани за пишување едиторијали мора да добијат одобрение од уредникот. Се охрабрува испраќањето на писма до уредникот.

Оригинални статии. Секој оригинален напис мора да вклучува насловна страница (наслов на трудот, име, кредитиви, одредување на потеклото и контакт-информации за првиот автор), апстракт, текст со ракописот и листа со референци. Апстрактот треба да содржи најмногу 250 збора. Должината на оригиналните трудови не треба да надминува 20 страници.

Истражувачки соопштенија. Целта на истражувачките соопштенија е да се обезбеди брзо информирање за моменталните истражувачки наоди или краток приказ на тековните и неодамнешните издадени истражувачки трудови. Истражувачките соопштенија обезбедуваат наративен приказ на моменталните истражувачки наоди, специфично деталзирајќи ги истражувачките прашања, дизајнот, колекцијата на податоци, наодите и препораките. Должината на истражувачкото соопштение не треба да биде поголема од 3 страници.

Оригинални статии или резимеа или упатства за клиничка практика базирани на докази и најдобра практика. Се охрабруваат написите со синтеза на оригинална литература или начела за најдобра практика со препораки за практика базирана на докази за човековите здравствени проблеми. Начелата за практика базирана на докази или клиничка практика кои се објавени во друг медиум може да бидат резимирани во ДПП доколку се добијат соодветни одобренија од примарната авторска агенција.

Прикази на случаи. Приказите на случаи опишуваат индивидуални клинички ситуации или настани кои имаат пошироко влијание на здравјето на човекот и егземпларната практика. Авторите мора да одржуваат индивидуална приватност и доверливост при презентирањето на клинички ситуации. Ракописите со извештаи за случаи мора да соодветствуваат на АПА-форматот. Прифатени ќе бидат трудовите со најмногу 6 страници.

Илустрациите и фотографиите мора да бидат придружени со напишана дозвола за употреба со отстранување на препознатливите индивидуални црти. Прифатени ќе бидат трудовите со најмногу 6 страници.

Ревиски трудови - статии кои интегрираат интердисциплинарни истражувања. Трудовите во оваа категорија треба да се темелни, реално да известуваат (реферираат) за резултатите добиени во туѓи истражувања, како и да го потенцираат нивниот придонес во областа на даденото научно подрачје.

Контроверзии во однос на дефектологијата (лицата со попреченост). Контроверзиите се фокусираат на тековно прашање, спротивставувајќи ги ставовите, откријата и придонеси-

(also called the Vancouver style, determined by the International Committee of Medical Journal Editors and used for PubMed/Medline journals. The first reference in the text should be (1), the next (2) and so forth and then listed accordingly at the end of the paper after the discussion or after the acknowledgements.

6. Legend. A legend for each table, picture and illustration must be included in the manuscript document after the reference list. Legends should include sufficient detail to be intelligible without reference to the text. Legends must define all symbols and include essential information, such as scale bar dimensions.

Manuscript Types

Manuscript types are: editorial; a letter to the editor; original articles (research or theoretical); evidence-based research abstracts, best practice, or clinical practice guideline original articles or summaries; case reports; book reviews; announcements of upcoming events/conferences; and Master's and doctoral thesis. Authors must specify the type of the manuscript for each submission depending on its content and focus. Submissions for which the type of the manuscript is not specified will be decided by the Editor.

Editorial. Editorials will be written by the Editor or a member of the Editorial Board approved by the Editor. Authors interested in writing an editorial must receive approval by the Editor. They are encouraged to send letters to the Editor.

Original Articles. Each original article must include a title page (article's title, name, credentials, affiliations, and contact information for the primary author), abstract, manuscript text, and reference list. The abstract should consist of 250 words or less. The length of original articles should not exceed 20 pages.

Research Announcements. The purpose of a research announcement is to provide an prompt information of current research findings or a brief overview of current and recently published research articles. The research announcements provide a narrative summary of current research findings, specifically detailing the research question(s), design, data collection, findings, and recommendations. The length of a research announcement should not exceed 3 pages.

Original Articles or Summaries or Clinical Practice Guideline based on Evidence or Best Practice. Articles with synthesis of original literature or best practice principles with recommendations for practice based on evidence for men's health issues are encouraged. The practice principles based on evidence or clinical practice that are published through another medium can be summarized in JSER after approval from the primary copyright agency.

Case Reports. Case reports describe individual clinical situations or events that have broader implications on men's health and exemplary practice. Authors must maintain individual privacy and confidentiality in presenting clinical situations. Case report manuscripts must comply with APA format. Papers consisting of maximum 6 pages will be accepted.

Illustrations and photographs must be accompanied by written permission for utilization with distinguishing individual features eliminated. A maximum of 6 pages will be accepted.

Review Articles. Articles that integrate policy-related research, particularly across disciplines. Submissions in this category are judged for their thoroughness, fair reporting, and interpretation of others' research and for their contribution to the scientific field.

Controversies related to the special education and rehabilitation (persons with disabilities). Controversies focus on

те на истакнати истражувачи или стручњаци од праксата, при тоа покривајќи теми од општа дефектологија, па сè до клинички или повеќе применети области. Контроверзиите претставуваат мислења, но се базирани на фактички докази. Секоја контроверзија треба да содржи: 1) Предлог за посебен осврт; 2) Презентација на спротивставени гледишта; 3) Преглед, резимирање. Секое спротивставено гледиште содржи 1000 збора, поткрепувајќи се на 5 до 10 референци. Контроверзиите, генерално, се со покана.

Прегледи на книги. Се охрабруваат описните прегледи на книги за човековите здравствени проблеми со цел да се обезбеди свесност за професионалните и лаичките публикации кои се однесуваат на човековото здравје. Приказите на книги треба да обезбедат описен преглед/пресек на книгата, содржински приказ, критика, и препораки во однос на читањето. Должината на прегледите на книги треба да биде ограничена на 4 страници.

Најави за идни настани/конференции за прашањата за човековото здравје ќе бидат објавувани со соодветна информација во однос на насловот, место/локација, време и контакт- информација.

Магистерските и докторските тези треба да бидат подготвени како оригинални истражувачки извештаи и треба да вклучат дел во кој ќе го пишува датумот, местото и комисијата одговорна за евалуација на тезата. Магистерските и докторските тези подлежат на процес на оценување по успешното завршување на јавната одбрана.

Табела 2. Карактеристики на одделни видови трудови

Вид на трудот / Article Type	Резиме / Abstract	Бр. на зборови во главниот текст* / Main Text Word limit*	Референци** / References**	Слики / Табели / Figures/ Tables
Оригинален истражувачки труд / Original Research Paper	250	4,500	До 50 / Up to 50	Колку што е потребно / As necessary
Тематски преглед / Topical Review	100-150	2,500	До 50 / Up to 50	Колку што е потребно / As necessary
Контроверзии / Controversies in Multiple Sclerosis (invitation)	/	1,000	5-10	Колку што е потребно / As necessary
Студија на случај / Case Report / Short Reports	100	1,000	10-20	1/2
Писмо до издавачот / Letter to the Editor	/	500	3-5	/
Поканети автори / Invited Editorial	/	1000	10	/

Литература

Личните преписи, ракописите при приготвувањето и другите необјавени податоци не се цитираат во литературата, но може да се споменат во текстот во заграда. Литературните податоци во текстот се цитираат со арапски бројки во заграда, во иста линија со текстот. Литературата се пишува на посебен лист хартија, со единечен проред, според редоследот на споменувањето во текстот.

Списанијата содржат страници на трудот, а книгите содржат конкретен број на страницата.

Апстрактите се означуваат со скратеницата „апстр.“, а писмата со ознаката „писмо“ во мала заграда.

Скратениците на списанијата се во согласност со тие цитирани во *Индекс медикус*, Национална медицинска библиотека на Америка. Начинот на цитирањето е прикажан на подолу дадените примери.

Списанија

Се цитираат сите автори ако се шест или помалку. За повеќе автори се цитираат првите три автора и се додава „и сор.“ за македонскиот текст, et al. за англискиот текст. Не се употребуваат точки по иницијалите и скратениците за списанијата.

1. Karanfiloski A, Trajkovski V. Сексуална едукација на лицата со ментална ретардација. Дефектолошка теорија и практика 2008; 9(1-2): 55-66.

current issues, contradicting the attitudes, findings and contributions of prominent experts or researchers covering topics from basic special education and rehabilitation to clinical and more ‘applied’ areas. They necessarily represent an opinion, but are founded on factual evidence. Each Controversy comprises: 1) a proposal for a particular view; 2) a presentation of a contrasting view; and 3) an overview/summary. The two opposing views comprise about 1,000 words each, supported by 5-10 key references. Controversies are generally by invitation.

Book Reviews. Descriptive book reviews on men's health issues are encouraged to provide an awareness of the professional and laic publications regarding men's health. Book summaries should provide a descriptive overview/outline of the book, a content summary, critique, and recommendations regarding reading. The length of the book reviews should be limited to 4 pages.

Announcements of Upcoming Events/Conferences on men's health issues will be published with the appropriate information regarding, title, place/location, time, and contact information.

Master and doctoral thesis should be prepared as an original research report and should include a section stating the date, place and the commission responsible for the evaluation of the thesis. The Master and the doctoral thesis are enrolled in the peer-review process only after the public defense has been successfully accomplished.

Table 2. Characteristics of different type of papers

Literature

Personal transcript, the manuscript in the preparation and other unpublished information are not quoted under literature, but rather, they could be mentioned in the text in parenthesis. The literature index is quoted with Arabic numbers in parenthesis; parallel with single spacing and according to the order they are mentioned in the text.

The journal contains the pages of the article; whereas the books contain a specific page number.

The abstract are marked with the abbreviation (absts.), and the letter are marked with (letter) in small brackets.

The abbreviations of the journals are in accordance with those quoted in the *Index Medicus*, National Medical Library of America. The way of quoting is given in the example below.

Journals

All authors are quoted whether there are 6 or less; if there are more authors, the first three authors are quoted and sor is added at the end of a Macedonian text, and et al. at the end of an English text; full stops are not used after the initials and the abbreviations of the journal).

1. Karanfiloski A, Trajkovski V. Sexual education for persons with intellectual disabilities. *Journal of Special Education and Rehabilitation* 2008; 9(1-2): 55-66.

Заглавие во книга

17. Vitliff JL, Savlov ED. Estrogen-binding capacity of cytoplasmic forms of the estrogen receptors in human breast cancer. McGuire WL, Carbone PP, Volmer EP, eds. In: Estrogen receptors in human breast cancer. New York: Raven Press, 1975:73-91.

Книга (еден или повеќе автори)

42. Shek DTL, Ma HK, Merrick J. Positive youth development. Development of a pioneering program in a Chinese context. Tel Aviv: Freund, 2007.

Истражувачки извештај

Shek DTL. A positive youth development program in Hong Kong. Hong Kong: Soc Welfare Pract Res Centre, Univ Hong Kong, 2004. [Chinese]

Непублицирана теза

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: The elderly's access and utilization. Dissertation. St Louis: MO: Washington Univ, 1995.

Он лајн списанија (трудови во списанија) на интернет

Seal A, Kerac M. Operational implications of using 2006 World Health Organization growth standards in nutrition programmes: secondary data analysis. *BMJ [Online]*. 2007 [Cited 2007 Apr]; 334:733. Available from: URL: <http://www.bmj.com/cgi/content/full/334/7596/733>.

Интернет-материјал

FDA/CEDR resources page. Food and Drug Administration [Online]. 2007 [Cited 2009 Apr]. Available from: URL: <http://www.fda.gov/cder/approval/index.htm>.

Стил на пишување

1. Трудовите треба да бидат напишани на англиски (спелувањето треба да биде според Oxford English Dictionary) и на македонски јазик, двоен проред, употреба на правилно порамнување, фонт Times New Roman, и тип 12 pt. Вклучувајќи го насловот на трудот, апстрактот не треба да содржи повеќе од 250 збора и 3 - 5 клучни збора. Кириличните имиња треба да бидат транслитерирани во латиница (види табела 1).

2. Сите маргини треба да изнесуваат 2 см.

3. Форматот треба да биде А4.

4. Поднасловите да бидат со фонт 12 pt Times New Roman, bold, лево поставени (left alignment). Секој засебен дел да биде издвоен со посебен наслов (вовед, материјали и методи, резултати, дискусија, литература и сл.).

5. Текстот не треба да биде напишан со еднаква големина на буквите – сите големи или сите мали букви.

6. Сите фигури треба да бидат ставени во посебен фајл. Местото на табелите и сликите во текстот се нагласува со болдирани зборови ставени во аглисти загради, на посебна линија.

На пример: <Сл. 1 тука>

7. Главното порамнување, густината на параграфот и сл. се постигнуваат со tab-копчето и функциите за центрирање. НЕ ТРЕБА ДА СЕ КОРИСТИ КОПЧЕТО ЗА ПРОСТОР!

8. Крајни забелешки се користат најмалку што може. Се нумерираат со арапски бројки почнувајќи со еден и продолжувајќи до крајот на трудот, на пример:

„(Види забелешка 1)“ Не се употребуваат фусноти.

Уметничка работа

Сликите мора да се обезбедат готови за продукција. Не употребувајте рулери или штиклирање помало од еден поен за големина. Прифатливи електронски формати за фигури од друга уметност се: TIFF, EPS, Word или Excel. Доколку имате проблеми во работата со Excel-фајловите, направете сору/paste во Word-документ. Скенирањата мора да бидат најмалку 300 dpi. Скенирањата направени со помала резолуција ќе имаат многу лош квалитет за печатење, дури и ако изгледаат јасни на ласерскиот печатач.

Голем број читатели преферираат да читаат написи на интернет. Поради оваа причина вие мора да визуелизирате како вашиот труд ќе изгледа на интернет, не само на хартија. Треба да се обидете да ги употребите предностите на интернет-издавањето, како и линковите до други извори на информации, дополнителни фотогра-

Heading in a book

17. Vitliff JL, Savlov ED. Estrogen-binding capacity of cytoplasmic forms of the estrogen receptors in human breast cancer. McGuire WL, Carbone PP, Volmer EP, eds. In: Estrogen receptors in human breast cancer. New York: Raven Press, 1975:73-91.

Book (one or more authors)

42. Shek DTL, Ma HK, Merrick J. Positive youth development. Development of a pioneering program in a Chinese context. Tel Aviv: Freund, 2007.

Research report

Shek DTL. A positive youth development program in Hong Kong. Hong Kong: Soc Welfare Pract Res Centre, Univ Hong Kong, 2004. [Chinese]

Unpublished thesis

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: The elderly's access and utilization. Dissertation. St Louis: MO: Washington Univ, 1995.

Online Journals (journal article) on Internet

Seal A, Kerac M. Operational implications of using 2006 World Health Organization growth standards in nutrition programmes: secondary data analysis. *BMJ [Online]*. 2007 [Cited 2007 Apr]; 334:733. Available from: URL: <http://www.bmj.com/cgi/content/full/334/7596/733>.

Internet material

FDA/CEDR resources page. Food and Drug Administration [Online]. 2007 [Cited 2009 Apr]. Available from: URL: <http://www.fda.gov/cder/approval/index.htm>.

Writing Style

1. Articles should be written in English (spellings as in the Oxford English Dictionary), and Macedonian language, double spaced, using proper alignment, Times New Roman font, and 12-pt. type. An abstract should not consist of no more than 250 words, include the title of the paper, and 3 to 5 keywords. Cyrillic names should be transliterated for in Latin see: (Table 1)

2. Set all margins to 2 cm.

3. Format for A4 paper.

4. Subtitles should be in Times New Roman 12 pt, bold with left alignment, each part to be separated with a subtitle (introduction, materials and methods, results, discussion, reference and other).

5. The text should not be written with same font-all capital or lowercase.

6. All figures and tables should be put in a separate file. The location of tables and figures in the text is emphasized in bold, enclosed in angle brackets, on a separate line.

Example: <Fig. 1 here>

7. General alignment, paragraph indents is made by using the tab-button and the functions for centering etc. DO NOT USE THE SPACE BUTTON

8. Endnotes should be used less. They can be numbered with Arabic numerals starting with 1 and continuing through the article; for example:

“(See Note 1).” Do not use footnotes.

Artwork

Figures must be provided ready for production. Do not use rules or tick marks smaller than 1 point in size. Acceptable electronic formats for figures or other art are: TIFF, EPS, Word, or Excel. If you have trouble loading Excel files, copy and paste them into a Word document. Scans must be at least 300 dpi. Scans done at lower resolutions will have a very poor print quality even if they look crisp and clear on a laser printout.

Increasingly many readers prefer to read articles on the web. Therefore, you need to visualize how the article will look on the web, not just on paper. You should try to use the advantages of web publishing such as links to other sources of information, extra

фии, слики, табели или понекогаш дури и кратко видео. Графиконите се бележат како и сликите, со број на слика и наслов, Times New Roman, italic, веднаш под самата слика. Секоја слика треба да биде проследена со легенда, прецизно објаснувајќи го приказот на сликата.

Табели

Табелите се даваат на засебен лист со двоен проред, со бројот на табелите и насловот над нив, а објаснувањето под нив. Бројот на табелите се означува со арапски бројки и се редат според редоследот на текстот. Текстот со насловот, колоните, редовите и објаснувањата под табелите да се пишуваат двојазично – на македонски и на англиски. Насловот на табелите се пишува во Times New Roman, italic. Табелите треба да се класично претставени, со јасно назначени: заглавие, претколони, редови и колони. Во табелите се применуваат стандардни скратеници означени со ѕвездички во superscript, кои се објаснуваат веднаш под табелата и подетално во легендата.

Табела 3. Пример на стандардно претставена табела

Професионален однос / Professional relationship	Интелектуална попреченост / Intellectual disabilities		Церебрална парализа / Cerebral palsy		Оштетен вид / Visual impairment		Вкупно/ Total	
	AC (M)	CD (SD)	AC (M)	CD (SD)	AC (M)	CD (SD)	AC (M)	CD (SD)
A	2,18	0,75	1,58	1,24	0,75	1,03	1,58	1,14
B	1,72	0,90	1,83	1,11	1	1,30	1,58	1,11
C	2,09	0,94	1,50	1,16	1	1,30	1,58	1,17

Заглавието на колоните да се даде во куса форма, а да се дообјасни под табелата. Редоследот на објаснувањата под табелата за сите кратенки во табелата е според азбуката во македонскиот дел (или абecedата во англискиот текст).

Табелите се сами по себе доволни и не треба да содржат податоци што веќе се изнесени во текстот или графиконите. Табелите од само еден ред или колона треба да се избегнуваат и да се внесуваат само во текстот.

Хоризонталните и вертикалните линии да се сведат на неопходна мерка, а безначајните децимални места да се избегнуваат.

На табелите задолжително да се назначи статистичката мерка на варијација (стандардна девијација, стандардна грешка и друго).

Статистика

Нумеричките податоци треба да се анализираат со користење на соодветни статистички тестови. Се дефинираат сите статистички мерки и модели недвосмислено и се вклучува релевантна анализа на статистичките веројатности и софтверот или статистичките пакети кои биле користени. Идентификувајте го бројот на независни повторувања на експериментални третмани и бројот на индивидуални експерименти кои биле дуплицирани. Обезбедете детални информации за секој статистички тест што е применуван вклучувајќи: вид на тест, степени на слобода, големина на популацијата; дефиниција за популацијата (на пример, број на индивидуални мерења, број на животни, број на парчиња, колку третмани се применети, итн), и која корекција била употребена, доколку ја има, за да се прилагоди за повеќекратни споредби. Нивото на значајност треба да се означува како p . Не пријавувајте p -вредности со повеќе од две децимални места. Прикажете ги точните p -вредности но не и термините "значајна" и "многу значајна" разлика, за $p < 0.05$ и $p < 0.01$, соодветно. Избегнете ја нејасната употреба на $p > 0.05$ кога сакате да изразите незначителност.

Проверка на трудоите за оригиналност

Од 2010 година, Дефектолошка теорија и практика се приклучи на иницијативата на eTBLAST (<http://etest.vbi.vt.edu/etblast3/>) за да се спречат научни и стручни плагијати во научните публикации. Оваа иницијатива им овозможува на своите членови услуга да ги проверат добиените содржини за оригиналност наспроти огромната база на податоци на релевантни објавени материјали. Сите поднесени ракописи во списанието се проверуваат со

photographs, figures, tables, or sometimes even a short video.

The figures should be pointed same as pictures, with the number of the picture and title in Times New Roman, italic, immediately below the picture. Each picture must be accompanied by a legend, accurately explaining the picture.

Tables

The tables are typed out on a separate sheet of paper in double spacing with the number and the name of the table, whereas the explanations should be given below the table. The number of the table should be marked with Arabic numbers and consequently given in the same order as they are mentioned in the text. The contents of the heading, the columns, the lines as well the explanations must be given in both Macedonian and English. The title of the tables should be written in Times New Roman, italic. Tables should be presented classically, with clearly pointed: header, pre-column, rows and columns. In the tables should be used standard abbreviations, pointed with star in superscript, and the same one should be explained immediately below the table and more detail in the legend.

Table 3. Example of standard presented table

The heading of the columns should be given in abbreviated form, and an explanation of it under the table. The order of their explanation should be according to the Macedonian alphabet (or the abc of the English text) for all the abbreviations in the table.

The tables themselves are quite clear, therefore, there is no need to contain information already given in the text or in the graphs. Tables with just one line should be avoided.

The horizontal and the vertical lines should be brought to an indispensable measure, whilst the insignificant decimal places to be avoided.

It is indispensable to give the statistical measures of variation (standard deviation, standard error, etc.).

Statistics

Numerical data should be analysed using appropriate statistical tests. Define all statistical measures and models unambiguously and include a relevant analysis of the statistical probabilities and software or statistical packages used. Identify the number of independent replications of experimental treatments and the number of times individual experiments were duplicated. Provide detailed information for each statistical test applied including: the type of test; degrees of freedom; population size; definition of population (e.g., number of individual measurements, number of animals, number of slices, number of times treatment was applied, etc.); and what correction, if any, was used to adjust for multiple pairwise comparisons. Probability values should be denoted as p . Do not report p -values to more than two places after the decimal. Actual p -values are preferred to the use of the terms "significant" and "highly significant", for $p < 0.05$ and $p < 0.01$, respectively. Avoid the ambiguous use of $p > 0.05$ to declare non-significance.

Manuscript screening for originality

Since 2010, Journal of Special Education and Rehabilitation has joined an initiative by eTBLAST (<http://etest.vbi.vt.edu/etblast3/>) to prevent scholarly and professional plagiarism in scientific publications. This initiative provides its members a service to screen received content for originality against a vast database of relevant published material. All manuscripts submitted to JSER

користење eTBLAST, не заради тоа што списанието има желба да ги дисциплинира авторите, туку затоа што ние сме свесни за тешкотиите со кои се сретнуваат во презентирање на нивните истражувања, особено на оние на кои не им е мајчин англискиот јазик. Нашата улога тука е да помогнеме со тоа што ќе ги направиме свесни за проблемот.

Наплата

Од авторите не се побаруваат, ниту исплатуваат никакви средства.

are screened using eTBLAST, not because JSER wishes to police authors, but because we are aware of the difficulties they encounter in presenting their own research, non-native English speakers in particular. Our role here is to help by making them aware of the problem.

Charges

No charge will be require or impost to the authors.